

PHILIPS

AC3737



Упатство за користење

Содржина

1	Важно	1
	Безбедност	1
	Електромагнетни полиња (EMF)	2
	Рециклирање	3
	Поедноставена декларација за усогласеност на ЕУ	3
2	Вашиот 2-во-1 апарат за овлажување и пречистување на воздух	3
	Преглед на производот	4
	Преглед на контролите	5
3	Подготовка за користење	6
	Поставување на филтерот за овлажување	6
	Поставување на филтерот за пречистување	6
	Објаснување за индикаторот за Wi-Fi	6
4	Користење на 2-во-1 овлажувачот и пречистувачот на воздух	7
	Менување на работниот режим	7
	Објаснување за бојата на светлото за квалитет на воздухот	8
	Вклучување и исклучување	9
	Ниво на вода	9
	Дополнување вода	9
	Поставување целна влажност	10
	Промена на приказот	10
	Промена на режим	11
	Користење на функцијата за вклучување/исклучување светло	12
	Заклучување за деца	12
5	Чистење и одржување	13
	Распоред на чистење	13
	Чистење на куќиштето на апаратот	13
	Чистење на резервоарот за вода	13
	Чистење на површината на филтерот	14
	Чистење на филтерот за овлажување	15
	Замена на филтерот за пречистување	15
	Ресетирање на филтерот	16
	Замена на филтерот за овлажување	17
6	Складирање	18
7	Решавање проблеми	18
8	Гаранција и поддршка	21
	Нарачување делови или додатоци	21

1 Важно

Безбедност

Внимателно прочитајте го ова упатство за користење пред употребата на апаратот и зачувајте го за во иднина.

За да обезбедите најдобри перформанси, проверете дали вашиот апарат е надграден со најновата верзија. Оваа надградба можете да ја извршите преку апликацијата Air+.

Опасност

- Не дозволувајте течен или запалив детергент да навлезе во апаратот, за да избегнете електричен удар и/или опасност од пожар.
- Немојте да прскате со запаливи материјали како што се инсектициди или парфери околу апаратот.
- Немојте да го чистите апаратот со вода, некоја друга течност или (запалив) детергент за да се избегне опасност од струен удар и/или пожар.
- Водата во резервоарот не е за пиење. Немојте да ја пиете оваа вода, немојте да ја давате на животни или да ја користите за наводнување растенија. Истурајте ја водата во одвод кога го празните резервоарот за вода.

Предупредување

- Пред да го вклучите апаратот, проверете дали напонот наведен на апаратот одговара на напонот на локалната електрична мрежа.
- Во случај на оштетување, кабелот за напојување треба да го замени компанијата Philips, односно сервисен центар овластен од Philips или лица со соодветни квалификации за да се избегне опасност.
- Не користете го апаратот ако е оштетен приклучокот, кабелот за напојување или самиот апарат.
- Овој апарат може да го користат деца постари од 8 години под надзор. Овој апарат може да го користат лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности или лица со недостаток на искуство и знаење, под услов да се под надзор или да добиле упатства за безбедно користење на апаратот и да ги разбираат можните опасности. Децата не смеат да си играат со апаратот.
- Децата не смеат да го чистат или да го одржуваат апаратот без надзор.
- Немојте да го блокирате отворот за влез или излез на воздух, на пр. со поставување предмети на отворот за излез на воздух или пред отворот за влез на воздух.
- Стандарден интерфејс за Wi-Fi врз основа на 802.11b/g/n на 2,4 GHz со максимална излезна моќност од 38,28 mW EIRP.
- Печатот на ECARF се однесува само на функцијата за пречистување на воздухот на уредот.
- На лицата кои се алергични на прав, полен, домашни миленици или мувла им препорачуваме да не ги менуваат филтрите сами или да се заштитат со маска и ракавици.

Внимание

- Овој апарат не го заменува соодветното проветрување, редовното чистење со правосмукалка или користењето на кујнски аспиратор или вентилатор при готвењето.
- Ако приклучницата што служи за напојување на апаратот е несоодветно поврзана, приклучокот на кабелот за напојување се загрева. Проверете дали сте го приклучиле апаратот во правилно поврзана приклучница.
- Секогаш поставувајте и користете го апаратот на сува, стабилна, рамна и хоризонтална површина.
- Оставете најмалку 20 cm слободен простор околу апаратот и најмалку 30 cm слободен простор над апаратот.
- Не ставајте ништо врз апаратот.

- Не поставувајте го апаратот директно под климатизер за да спречите капење вода врз апаратот поради кондензацијата.
- Проверете дали сите филтри се правилно поставени пред да го вклучите апаратот.
- Користете само оригинални филтри од Philips што се специјално наменети за овој апарат. Немојте да користите други филтри.
- Избегнувајте да го удирате апаратот (особено влезот и излезот за воздух) со тврди предмети.
- Немојте да ставате прсти или предмети во излезот или влезот за воздух за да спречите повреди или дефект на апаратот.
- Немојте да го користите апаратот ако сте користеле димни средства против инсекти за внатрешна употреба или на места каде што има остатоци од масло, запален темјан или испарување на хемикалии.
- Немојте да го користите апаратот во близина на плински апарати, уреди за греење или камини.
- Секогаш исклучувајте го апаратот од штекер кога сакате да го преместите, исчистите, пополните со вода и кога сакате да го замените филтерот или да извршите одржување.
- Немојте да го користите апаратот во просторија со големи температурни промени.
- За да спречите интерференции, апаратот мора да биде најмалку 2 m оддалечен од електричните апарати што користат радиобранови коишто се пренесуваат преку воздух како што се телевизори, радиоприемници и радиочасовници.
- На филтерот може да се развијат бактерии и мувла кога апаратот не се користи долго време. Проверете го филтерот пред да започнете да го користите апаратот повторно. Ако филтерот е многу нечист со темни дамки, заменете го (погледнете во поглавјето „Замена на филтрите“).
- Апаратот е наменет исклучиво за употреба во домаќинства во нормални услови на работа.
- Немојте да го користите апаратот во влажни опкружувања или во опкружувања со висока амбиентална температура како, на пример, во бања, тоалет или кујна.
- Уредот не отстранува јаглероден моноксид (CO) или радон (Rn). Тој не може да се користи како безбедносен уред во случај на несреќи со процеси на согорување и опасни хемикалии.
- Резервоарот за вода полнете го само со ладна вода од чешма. Не користете потпичвена вода или врела вода.
- Во резервоарот за вода не ставајте други супстанции освен вода. Не додавајте парфеми или хемиски супстанции во водата.
- Ако не сте ја користеле функцијата за овлажување подолго време, исчистете го резервоарот за вода и филтерот за овлажување, а потоа исушете го филтерот за овлажување.
- Ако сакате да го преместите апаратот, прво исклучете го од напојувањето.
- Во случај на прелевање, веднаш исклучете го напојувањето и отстранете го резервоарот за вода. Кога го чистите апаратот, избегнувајте да го легнувате и штекерите во близина треба да бидат суви.
- Ова е ласерски производ од класа 1, избегнувајте директно изложување на очите. Ласерската компонента е дел од сензорот за честички и таа не може да се допре или види при нормална употреба.
- Максимална излезна моќност од 0,39 mW, бранова должина од 660 nm, континуиран бран, дивергенција на зраци:10°

Електромагнетни полиња (EMF)

Овој апарат е усогласен со важечките стандарди и прописи што се однесуваат на изложеноста на електромагнетни полиња.

Рециклирање

Овој симбол означува дека производот не смее да се фрла со обичниот отпад од домаќинствата (2012/19/EU).



Придржувајте се до законите во вашата земја за одделно собирање на електричните и електронските производи. Правилното фрлање помага во спречувањето на негативните последици по животната средина и човековото здравје.

Поедноставена декларација за усогласеност на ЕУ

Во овој документ, компанијата DAP B.V. изјавува дека радиоопремата од типот AC3737 е усогласена со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на декларацијата за усогласеност на ЕУ е достапен на следната интернет-адреса: **www.philips.com**.

2 Вашиот 2-во-1 апарат за овлажување и пречистување на воздух

Ви честитаеме за купувањето и добре дојдовте во Philips!


За да ја искористите целосната поддршка што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на **www.philips.com/welcome**.

2-во-1 овлажувачот и пречистувачот на воздух од Philips обезбедува свеж и овлажен воздух во вашата кука за здравјето на вашето семејство.


Тој ви нуди напреден систем на испарување со технологијата NanoCloud, користејќи специјален филтер за овлажување којшто додава молекули на H₂O во сувиот воздух и создава здрав влажен воздух без формирање на водена магла. Неговиот филтер за овлажување ги задржува бактериите, калциумот и другите честички од водата. Апаратот создава само чист овлажен воздух во вашиот дом. Заборавете на сувиот воздух во зимската сезона или од климатизерите.

Внимателно прочитајте го ова упатство за користење пред да го поставите и користите апаратот. Зачувајте го за идни потреби.

Преглед на производот



Преглед на контролите



Копчиња за контрола

	Копче за ресетирање на филтерот / проверка на статусот на филтерот		Копче за вклучување/исклучување
	Промена на приказот		Копче за промена на режим
	Копче за поставување влажност		Копче за светло/заклучување за деца

Екран

	Индикатор за Wi-Fi	IAI	Приказ на индексот на внатрешни алергени (IAI)
PM2.5	Приказ на PM2,5		Приказ на тековна влажност
	Предупредување за чистење на филтерот		Предупредување за замена на филтерот
	Индикатор за заклучување за деца		Автоматски режим
	Брзина на вентилаторот 1		Брзина на вентилаторот 2
	Турбо режим		Режим на мирување
	Предупредување за дополнување вода		Режим 2-во-1

3 Подготовка за користење


Поставување на филтерот за овлажување

Филтерот за овлажување е однапред поставен при првото користење на апаратот.

Поставување на филтерот за пречистување

Отстранете ја целата амбалажа од филтерот пред првата употреба.

Забелешка: проверете дали апаратот е исклучен од штекер пред да го поставите филтерот.



- 1 Повлечете го задниот капак и отстранете го од апаратот.
- 2 Извадете го филтерот од апаратот.
- 3 Отстранете ја целата амбалажа од филтерот за пречистување на воздух.
- 4 Вратете го филтерот во апаратот.
- 5 Поставете го задниот капак.

Објаснување за индикаторот за Wi-Fi

Икона за статус на Wi-Fi	Статус на Wi-Fi-врската
Трепка со портокалова боја	Се поврзува со паметниот телефон
Свети со портокалова боја	Поврзан е со паметниот телефон
Трепка со бела боја	Се поврзува со серверот
Постојано свети со бела боја	Поврзан е со серверот
Исклучено	Функцијата за Wi-Fi е оневозможена

* Доколку функцијата за Wi-Fi не се користи, индикаторот за Wi-Fi автоматски ќе се исклучи по 15 минути.

Прво поставување на Wi-Fi-врската

- 1 Преземете и инсталирајте ја апликацијата **"Air+"** на Philips од **App Store** или **Google Play**.
- 2 Вметнете го приклучокот на апаратот во штекер и допрете на  за да го вклучите апаратот.
→ Индикаторот за Wi-Fi  трепка со портокалова боја првиот пат.



- 3 Проверете дали паметниот телефон или таблетот е успешно поврзан со вашата Wi-Fi-мрежа.
- 4 Активирајте ја апликацијата **"Air+"** и кликнете на **"Поврзи нов уред"** или притиснете го копчето **"+"** во горниот дел на екранот. Следете ги упатствата на екранот за да го поврзете апаратот со вашата мрежа.

Забелешка:

- Ова упатство важи само кога апаратот се поставува за прв пат. Ако мрежата е променета или поставувањето треба повторно да се изврши, погледнете го поглавјето "Ресетирајте ја Wi-Fi-врската" на страница 7.
- Ако сакате да поврзете повеќе од еден апарат со вашиот паметен телефон или таблет, ќе мора да ги поврзете еден по еден.
- Погрижете се растојанието помеѓу паметниот телефон или таблетот и апаратот да е помало од 10 m и да нема никакви пречки.

Ресетирајте ја Wi-Fi-врската

Забелешка:

- Ресетирајте ја Wi-Fi-врската кога вашата зададена мрежа е променета.
- 1 Вметнете го приклучокот на апаратот во штекер и допрете на  за да го вклучите апаратот.
 - 2 Допрете и задржете на  и  во траење од 3 секунди сè додека не слушнете звучен сигнал.
 - ↳ Апаратот преминува во режим за впарување.
 - ↳ Индикаторот за Wi-Fi  трепка портокалово.
 - 3 Следете ги чекорите 3-4 во делот **"Прво поставување на Wi-Fi-врската"**.


4 Користење на 2-во-1 овлажувачот и пречистувачот на воздух

Менување на работниот режим

Напомена: За брзо подобрување на квалитетот на воздухот, се препорачува да го користите режимот САМО пречистување.

Апаратот има два работни режими: режим 2-во-1 и режим САМО пречистување.

- Режим 2-во-1 (): Резервоарот за вода е правилно поставен на пречистувачот.
- Режим САМО пречистување: откако ќе го извадите резервоарот за вода, апаратот автоматски преминува во овој режим.



Напомена: Откако правилно ќе го поставите резервоарот за вода, осигурете се дека прозирниот прозорец на резервоарот за вода е порамнет со екранот на истата страна.

Објаснување за бојата на светлото за квалитет на воздухот

Светлото за квалитет на воздух автоматски се вклучува кога ќе се вклучи апаратот и засветуваат сите бои по ред. По приближно 30 секунди, сензорот за честички ја избира бојата што соодветствува на различните работни режими.

Бојата на светлото за квалитет на воздух се одредува според најголемиот индекс во отчитувањата за PM2,5 и IAI.

- **Режим 2-во-1 (👤):** Бојата на светлото за квалитет на воздухот се одредува според разликата во влажност.
- **Режим САМО пречистување:** Бојата на светлото за квалитет на воздухот се одредува според најголемиот индекс во отчитувањата за PM2,5 и IAI.

Влажност

Влажноста најчесто се однесува на релативната влажност и ја означува количината на водена пара во атмосферата. Разликата во влажноста (%) се однесува на разликата меѓу целната влажност и тековната амбиентална влажност.

Разлика во влажност (%)	Боја на светлото за квалитет на воздух
0-10	Сина
11-20	Сино-виолетова
21-30	Виолетово-црвена
>30	Црвена

PM2,5

Технологијата **AeraSense** прецизно ја открива и брзо реагира на дури и на најмалата промена на честички во воздухот. Таа ви нуди сигурност со повратни информации за PM2,5 во реално време.

Повеќето загадувачи на воздухот во затворен простор спаѓаат во PM2,5 - што се однесува на загадувачки честички во воздухот помали од 2,5 микрометри. Вообичаени извори на ситни честички во затворен простор се чадот од тутун, готвењето и палењето свеќи. Некои бактерии што се пренесуваат преку воздухот и најмалите спори на мувла, алергените од домашни миленици и алергенските честички од грини исто така спаѓаат во PM2,5.

Ниво на PM2,5	Боја на светлото за квалитет на воздух	Ниво на квалитет на воздух
≤12	Сина	Добро
13 - 35	Сино-виолетова	Средно
36 - 55	Виолетово-црвена	Ниско
>55	Црвена	Многу ниско

IAI

Професионалниот сензор **AeraSense** го открива нивото на алергени во внатрешниот воздух и со нумерички повратни информации од 1 до 12 го прикажува потенцијалното ниво на ризик од алергени во внатрешниот воздух. 1 означува најдобар квалитет на воздух.


Ниво на IAI	Боја на светлото за квалитет на воздух	Ниво на квалитет на воздух
1-3	Сина	Добро
4-6	Сино-виолетова	Средно
7-9	Виолетово-црвена	Ниско
10-12	Црвена	Многу ниско

Вклучување и исклучување

Забелешка:

- За оптимални перформанси на пречистување, затворете ги вратите и прозорците.
- Погрижете се завесите да бидат подалеку од влезот или излезот за воздух.

- 1 Вметнете го приклучокот на апаратот во штекерот.
- 2 Допрете на  за да го вклучите апаратот.
 - ↳ Апаратот испушта звучен сигнал.
 - ↳ При загрева ето, на екранот е се прикаже „---“.
 - ↳ Во режимот CAMO пречистува е, екранот го прикажува нивото на PM2,5 по мере ето на квалитетот на воздухот.
 - ↳ Во режимот 2-во-1, екранот а прикажува тековната влажност.
- 3 Допрете и задржете го копчето  во траење од 3 секунди за да го исклучите апаратот.



Напомена: ако апаратот остане приклучен во штекерот по исклучува ето, то е работи со претходните поставки кога повторно е се вклучи.

Ниво на вода

Ако резервоарот за вода нема доволно вода, индикаторот за  е се вклучи, но апаратот е продолжи со работа и е а одржува истата брзина на вентилатор. Откако е додадете вода во резервоарот, индикаторот за  е се исклучи.

Напомена: Кога апаратот е во режим CAMO пречистува е, не може да го овлажува воздухот. Како резултат на тоа, индикаторот за  нема да се по ави на екранот.


Дополнување вода

Забелешка:

- Проверете дали горниот капак е сигурно поставен пред да го пополните резервоарот за вода.
- Полека додавајте вода за да спречите прскање и за да избегнете надминување на максималното ниво на вода што е означено на апаратот.

Резервоарот за вода може да се дополни на два начина: директно, без отворање на горниот капак (метод А) или преку отворање на капакот и додавање вода преку чешма (метод Б).


- **Метод А:** Доколку го користите методот на директно дополнува е, внимава те на нивото на вода преку проирниот прозорец на резервоарот за вода за да спречите прекумерно полне е. Вишокот вода е биде испразнет преку излезниот отвор за прелева е.
- **Метод Б:** Доколку го користите методот со чешма, не надминува те го индикаторот за ниво на вода кога додавате вода.



Поставување целна влажност


Допре те го копче то за да го поставите ниво на целната влажност на 40 %, 50 %, 60 % или ---.

- ↳ Ако не сте поставиле ниво на влажност, стандардната целна влажност е 50 %.
- ↳ Кога амбиенталната влажност е го достигне целното ниво, апаратот автоматски е се префрли на на малата брзина на вентилаторот. Ако сензорот за овлажува е открие дека тековната влажност се намалува под целното ниво, апаратот автоматски е се врати на претходната брзина на вентилаторот.
- ↳ Приказот „---“ означува дека не е поставена влажност, а апаратот е продолжи да го овлажува воздухот сè додека ниво на RH (релативна влажност) не достигне 70 %.
- ↳ По отстранува е то на резервоарот со вода, апаратот автоматски се префрлува на режимот CAMO пречистува е и не можете да го поставите ниво на влажност. Допре те го копче то трепка на екранот.




Промена на приказот

- Режим 2-во-1 (): Допре те го копче то за да префрлите кон приказ на PM2,5 (честички помали од 2,5 микрони), IAI (индекс на внатрешни алергени) и тековната влажност.
 - ↳ Апаратот а прикажува тековната влажност според зададените поставки.



- Режим CAMO пречистување: Допрете го копчето  за да се префрлите меѓу нивоата на PM2,5 и IAI.

→ Апаратот го прикажува нивото на PM2,5 според зададените поставки.




Промена на режим

Со допирање на копчето , можете да изберете автоматски режим, брзина на вентилаторот 1, брзина на вентилаторот 2, режим Турбо или режим на мирување.




Автоматски режим (A): Апаратот автоматски ја приспособува брзината на вентилаторот според квалитетот на амбиенталниот воздух.

Брзина на вентилаторот 1 и 2 (1 и 2): Во рачен режим, апаратот работи со брзина 1 или брзина 2.






Режим Турбо (🌀): Апаратот работи со најголема брзина.



Режим на мирување (🌙): Апаратот работи тивко со мала брзина. Екранот се исклучува по 3 секунди.

Користење на функцијата за вклучување/исклучување светло




Со сензорот за светлина, контролната табла може автоматски да се вклучи, исклучи или затемни во зависност од амбиенталната светлина. Контролната табла ќе се исклучи или затемни кога просторијата е темна. Можете да го допрете кое било копче за да ги активирате сите светла и да го проверите квалитетот на воздухот. Потоа, доколку не вршите дополнителни операции, сите светла ќе се исклучат или затемнат во зависност од амбиенталната светлина.

Можете да го допрете копчето 🏠 за рачно да ги исклучите сите светла и контролната табла. Допрете го кое било копче за да ги активирате сите светла.

Заклучување за деца

- Допрете и задржете го копчето 🏠 во траење од 3 секунди за да го деактивирате заклучувањето за деца. Допрете го и задржете го копчето повторно за да го деактивирате заклучувањето за деца.
 - ➔ 🏠 се прикажува на екранот откако се активира заклучува ето за деца. Функционира само копчето 🏠.



5 Чистење и одржување

Забелешка:

- Секогаш исклучувајте го апаратот од штекерот пред да го чистите.
- Не обидувајте се да го отворите сензорот за честички
- Никогаш не потопувајте го апаратот во вода или некоја друга течност.
- За чистење на деловите на апаратот никогаш немојте да користите абразивни, агресивни или запаливи средства за чистење како што се белило или алкохол.
- Никогаш не користете течности (вклучувајќи и вода) за да го исчистите филтерот за пречистување.

Распоред на чистење

Фреквенција	Метод на чистење
Кога е неопходно	избришете го пластичниот дел на апаратот со мека и сува крпа
	Исчистете го капакот на излезот за воздух
 ќе се прикаже на екранот	Исчистете ја површината на филтерот

Чистење на кукиштето на апаратот

Редовно чистете ги внатрешниот и надворешниот дел на апаратот за да не се насобере прав.


- 1 Нежно избришете ја површината на ткаенината со влажна крпа.
- 2 Користете мека и сува крпа за да ги исчистите внатрешната и надворешната површина на апаратот и излезот за воздух.

Чистење на резервоарот за вода

- 1 Чистете го резервоарот за вода секоја седмица за да ја одржувате хигиената.
- 2 Извадете го филтерот за овлажување.
- 3 Наполнете го резервоарот за вода со вода.
- 4 Додајте малку блага течност за миене садови измешана со вода во резервоарот за вода.

- 5 Исчистете ја внатрешноста на резервоарот за вода со мека и чиста крпа.
- 6 Испразнете го резервоарот за вода во мијалник.
- 7 Вратете го филтерот за овлажување назад во резервоарот за вода.

Чистење на површината на филтерот




Статус на индикаторот за предупредување за филтерот

Дејство


На екранот се прикажува предупредувањето за чистење на филтерот .

Исчистете ја површината на филтерот со правосмукалка.


- 1 Исклучете го апаратот и извлекете го приклучокот од штекер.



- 2 Извлекете го задниот капак.
- 3 Извлекете го филтерот од апаратот.
- 4 Исчистете ја површината на филтерот со правосмукалка.
- 5 Вратете го филтерот во апаратот.
- 6 Поставете го задниот капак.
- 7 Вметнете го приклучокот на апаратот во штекерот.
- 8 Допрете го копчето  за да го вклучите апаратот.
- 9 Допрете и задржете го копчето  во траење од 3 секунди за да го ресетирате времето за чистење на филтерот.
- 10 Темелно измијте ги рацете откако ќе го исчистите филтерот.



Чистење на филтерот за овлажување



- 1 Исклучете го апаратот и извлекете го приклучокот од штекер.
- 2 Отворете го горниот капак (1), и потоа отворете го капакот на филтерот за овлажување (2). Извадете го филтерот од апаратот (3).
- 3 Потопете го филтерот за овлажување во благо или киселинско средство за чистење (24 g лимонска киселина со 4 L вода или 100 ml бел оцет со 4 L вода) во траење од 1 час.

- 4 Темелно измијте го филтерот со бавен и рамномерен проток на вода под чешмата. Не тријте го филтерот.
- 5 Вратете го филтерот за овлажување во апаратот.
- 6 Поставете го горниот капак на филтерот за овлажување, а потоа поставете го горниот капак на резервоарот за вода.

Забелешка:

- Не стискајте го и не тријте го филтерот за овлажување бидејќи тоа може да доведе до оштетување, што води до намалена ефикасност на овлажувањето.
- За да гарантирате оптимални перформанси на филтерот, не сушете го на директна сончева светлина.

Замена на филтерот за пречистување

Објаснување за функцијата за блокирање на апаратот за заштита на здравиот воздух


Овој апарат е опремен со индикатор за замена на филтерот, што ќе овозможи филтерот за пречистување на воздух да е во оптимална состојба кога работи апаратот. Кога филтерот треба да се замени, предупредувањето за замена на филтерот  свети црвено.

Ако филтерот не се замени навреме, апаратот ќе престане да работи и автоматски ќе се блокира за да го заштити квалитетот на воздухот во просторијата. Заменете го филтерот најбрзо што можете.

Замена на филтерот за пречистување


Забелешка:

- Филтерот не се пере и не е за повеќекратна употреба.
- Пред да извршите замена на филтерот, секогаш исклучувајте го апаратот и извлекувајте го адаптерот од ѕидниот штекер.



Статус на индикаторот за предупредување за филтерот	Дејство
Предупредувањето за замена на филтерот  започнува да свети	Замена на филтерот (FY3437)

1 Исклучете го апаратот и извлекете го приклучокот од штекер.



2 Извлекете го задниот капак.

3 Извлекете го филтерот од апаратот. Фрлете го искористениот филтер.

4 Отстранете ја целата амбалажа од новиот филтер.

5 Ставете го новиот филтер во апаратот.


6 Поставете го задниот капак.

7 Вметнете го приклучокот на апаратот во штекерот.

8 Допрете го копчето  за да го вклучите апаратот.

9 Допрете и задржете го копчето  во траење од 3 секунди за да го ресетирате бројачот за траење на филтерот.

10 Темелно измијте ги рацете откако ќе го замените филтерот.




Напомена: Немојте да го мирисате филтерот бидејќи собира загадувачки честички од воздухот.

Ресетирање на филтерот

Филтерот можете да го замените дури и пред да се прикаже предупредувањето за замена на филтерот () на екранот. Кога ќе го замените филтерот, потребно е рачно да го ресетирате бројачот за траење на филтерот.

1 Допрете го копчето за напојување  во траење од 3 секунди за да го исклучите апаратот и извадете го приклучокот од штекер.

2



3



2 Вметнете го приклучокот во штекер.

3 Во рок од 15 секунди по вклучувањето, допрете ги копчињата  и  и задржете ги 3 секунди за да го ресетирате бројачот за траење на филтерот.


Замена на филтерот за овлажување

Забелешка:


- Секогаш исклучувајте го апаратот од штекер пред да го замените филтерот.
- Користете го само оригиналниот филтер за овлажување FY3455 од Philips.

Заменувајте го филтерот за овлажување на секои 6 месеци за оптимални перформанси. Ако филтерот е во добра состојба, можете да го користите подолго време. Не заборавајте да го замените филтерот за овлажување најмалку еднаш годишно.


1



2



3




1 Исклучете го апаратот и извлекете го приклучокот од штекер.


2 Отворете го горниот капак (**1**), а потоа отворете го горниот капак на филтерот (**2**).

3 Извлекете го филтерот од апаратот. Фрлете го искористениот филтер.


4



5



6



4 Отстранете ја целата амбалажа од новиот филтер.

5 Ставете го новиот филтер во апаратот.

6 Поставете го горниот капак на филтерот (**1**), а потоа поставете го горниот капак на резервоарот за вода (**2**).

6 Складирање

- 1 Исклучете го апаратот и извлекете го приклучокот од штекер.
- 2 Исчистете го апаратот, филтерот за овлажување и површината на филтерот за пречистување (погледнете го поглавјето „Чистење и одржување“).
- 3 Оставете сите делови потполно да се исушат на воздух пред да ги складирате.
- 4 Ставете ги филтрите во херметички затворени пластични кеси.
- 5 Складирајте го апаратот на ладно и суво место.
- 6 Секогаш темелно мијте ги рацете по ракувањето со филтрите.

7 Решавање проблеми

Во ова поглавје се опишани најчестите проблеми со кои може да се соочите при користење на апаратот. Ако не можете да го решите проблемот со помош на информациите наведени подолу, контактирајте со центарот за корисничка поддршка во вашата земја.

Проблем	Можно решение
Апаратот не работи како што треба.	• Проверете дали задниот капак е поставен правилно. Ако не, поради безбедносни причини, апаратот е престане да работи. • Предупредува ето за замена на филтерот било постојано вклучено, но не сте го замениле соодветниот филтер. Како резултат на тоа, апаратот сега е блокиран. Во тој случај, заменете го филтерот и допрете и задржете го копчето  во траење од 3 секунди за да го ресетираат бројот за траење на филтерот.
Нема овлажување на воздухот.	• Проверете дали резервоарот е наполнет со вода и дали резервоарот за вода е правилно поставен на апаратот. • Напредниот систем за ладно испарување во 2-во-1 овлажувачот и пречистувачот на воздух произведува здрав и влажен воздух од излезниот отвор без видлива водена магла. Водената пареа е невидлива за човечкото око. • Кога се користи во сува околина, предметите во околината, како што се идовите и мебелот, ќе апсорбираат влажноста што се испушта од 2-во-1 овлажувачот и пречистувачот, што може да го продолжи времето на овлажување. За оптимално овлажување, се препорачува да ги затворите вратите и прозорците.
Резервоарот за вода протекнува.	• Проверете дали водата го надминува максималното ниво. Цврсто поставете го горниот капак на филтерот за овлажување кога додавате вода. • Осигурете се дека резервоарот за вода е добро составен/поврзан по секое чистење. • Ако проблемот не се отстрани, контактирајте со центарот за корисничка поддршка во вашата земја.

Проблем	Можно решение
На филтерот за овлажува е има бели наслаги.	Белите наслаги се викаат бигор и содржат минерали од водата. Бигорот на филтерот за овлажува е вли ае на перформансите за овлажува е, ме утоа не е штетен за вашето здрав е. Следете ги инструкциите за чисте е во упатството за користе е.
Филтерот станува жолтеникав по некое време.	Жолтите наслаги се природен ефект на материјалот на филтерот и немаат влијание врз перформансите на овлажува е. Чистете го филтерот за овлажува е често за да го отстраните бигорот и менува те го филтерот за овлажува е на секои 6 месеци.
Апаратот испушта необичен мирис.	- Проверете дали има вода во резервоарот за вода. - Исчистете ја површината на филтерот (погледнете го поглав ето „Чисте е и одржува е“). - При првите неколку употреби, апаратот може да испушта мирис на пластика. Тоа е нормално. Ме утоа, ако апаратот испушта мирис на изгорено дури и по отстранува ето на филтрите, контактира те со дистрибутерот на Philips или со овластен сервисен центар на Philips. Филтерот може да испушта мирис по одреден период на користе е поради апсорбира ето на внатрешните гасови. Ви препорачуваме повторно да го активирате филтерот така што е го ставите на проветрена локација за повеќекратно користе е. Заменете го филтерот ако сè уште испушта непријатен мирис.
Не гледам дека излегува водена магла од овлажувачот на воздух. Дали работи?	Водената магла е невидлива кога е многу ситна. Овлажувачот на воздух има технологија за овлажува е NanoCloud која создава здрав влажен воздух од излезната површина без формира е водена магла. Поради тоа, не можете да ја видите маглата.
Протокот на воздух од излезот за воздух е значително послаб од претходно.	- Површината на филтерот е нечиста. Исчистете ја површината на филтерот (погледнете го поглав ето „Чисте е и одржува е“). - Достигната е целната влажност (погледнете во поглав ето „Поставува е целна влажност“).
Квалитетот на воздух не се подобрува иако апаратот работи долго време.	- Проверете дали амбалажата е отстранета од филтерот. - Филтерот не е поставен во апаратот. Проверете дали филтерот е поставен правилно. - Просторите се големи или квалитетот на надворешниот воздух е слаб. За оптимални перформанси на пречистува е, затворете ги вратите и прозорците кога работи апаратот. - Постојат внатрешни извори на загадува е. На пример пуше е, готве е, темјан, парфем или алкохол. - Филтерот е на крајот од работниот век. Заменете го филтерот со нов.

Проблем	Можно решение
Апаратот е многу гласен.	• Тоа е нормално ако апаратот работи во турборежимот. • Ако апаратот е премногу гласен во Автоматскиот режим, можеби апаратот работи со голема брзина бидејќи се вклопува квалитетот на воздухот или вашата персонализирана поставка во апликацијата зголемува брзината на вентилаторот. Можете да го изберете режимот на Мирувае или да ги промените поставките во апликацијата. • Ако се слуша необичен звук, контактирајте со центарот за корисничка поддршка во вашата земја. • Ако нешто падне во излезот за воздух, тоа исто така може да предизвика невообичаен гласен звук. Веднаш исклучете го апаратот и свртете го наопаку за да ги извадите надворешните предмети од него.
Апаратот сè уште покажува дека треба да го заменам филтерот, но сè веќе го сторив тоа.	• Го заменевте филтерот откако засвети предупредувајќи го за замена на филтерот (). Можеби не сте го ресетирале бројачот за траење на филтерот. Вклучете го апаратот. Потоа допрете и задржете го копчето  во траење од 3 секунди. • Го заменевте филтерот пред да засвети предупредувајќи го за замена на филтерот (), погледнете во поглавјето „Ресетирање на филтерот“.
На екранот се прикажува код на грешка „E1“.	• Моторот е неисправен. Контакттирајте со центарот за корисничка поддршка во вашата земја.

Проблем	Можно решение
Поставува ето на Wi-Fi е неуспешно.	• Ако рутерот со кој е поврзан апаратот е двопо асен и во моментот не се поврзува на мрежа од 2,4 GHz, променете го фреквенцискиот канал на рутерот (2,4 GHz) и обидете се повторно да го впарите апаратот. Не се поддржани мрежи од 5 GHz. • Не се поддржани мрежи со веб-автентикација. • Проверете дали пречистувачот е во опсегот на Wi-Fi-рутерот. Можете да се обидете да го поставите апаратот поблиску до Wi-Fi-рутерот. • Проверете дали името на мрежата е точно. Името на мрежата разликува големи и мали букви. • Проверете дали лозинката за Wi-Fi е точна. Лозинката разликува големи и мали букви. • Повторете го поставува ето со упатствата во делот “Ресетира те а Wi-Fi-врската”. • Wi-Fi-врската може да биде прекината од електромагнетни или други пречки. Држете го апаратот подалеку од други електронски уреди кои може да предизвикаат пречки. • Проверете дали мобилниот уред е во авионски режим. Не заборава те да го деактивирате авионскиот режим при поврзува е со Wi-Fi-мрежа. • Погледнете го делот за помош во апликацијата за опширни и на нови совети за решава е проблеми.

8 Гаранција и поддршка

Versuni нуди двегодишна гаранција за овој производ по купувањето. Оваа гаранција престанува да важи ако дефектот се должи на неправилно користење или несоодветно одржување. Нашата гаранција не влијае на вашите законски права како потрошувач. За повеќе информации или за користење на гаранцијата, посетете ја нашата веб-страница www.philips.com/support.

Нарачување делови или додатоци

Ако треба да замените дел или сакате да купите дополнителен дел, контактирајте со продавачот на Philips или посетете ја веб-страницата www.philips.com/support.

Ако имате проблеми со набавување на деловите, контактирајте со центарот за корисничка поддршка на Philips во вашата земја.



PHILIPS и логото со штит на Philips се регистрирани заштитни знаци на Koninklijke Philips N.V. и се користат со лиценца.

Овој производ е произведен од компанијата Versuni Holding B.V. и се продава под нејзина одговорност, а Versuni Holding B.V. е и давател на гаранцијата за овој производ.
2023 © Versuni Holding B.V.

AC3737_User manual_EU_v1.0 (21/12/2023)

